

**УСЛОВИ ЗА ЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ ПОВРЗАНО СО  
ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД со повеќекратно плаќање на премија**

(WLWB-3/2023)

**I. Општи одредби**  
**Член 1**

1. Условите за животно осигурување поврзано со инвестициски фондови (во понатамошниот текст: „Услови“) претставуваат составен дел на Договорот за животно осигурување за случај на смрт и доживување, каде вложувањата се вршат во инвестициски фондови (во понатамошниот текст: „животно осигурување“), кој договорачот на осигурувањето ќе го склучи со ВИНЕР ЛАЈФ – Виена Иншуренс Груп АД Скопје (во понатамошниот текст: осигурител).

**II. Значење на поимите кои се користат во Условите**  
**Член 2**

**Осигурител:** Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ – Виена Иншуренс Груп Скопје (во понатамошниот текст: „осигурител“). Страната од Договорот за осигурување која има обврска да го реализира Договорот за животно осигурување во однос на осигурените ризици.

**Осигуреник:** Лице на кое се однесува осигурувањето и од чие доживување или смрт зависи исплатата на осигурината сума.

**Понуда:** предлог за склучување на Договор за осигурување на живот, кој се поднесува во пишана форма на образец на осигурителот.

**Понудувач на осигурување:** Лице кое поднесува писмена понуда за осигурување со намера склучување на Договор. Понудувачот и договорачот на осигурувањето мора да биде едно исто лице.

**Договорач на осигурувањето:** Страната од Договорот за осигурување која склучила Договор со осигурителот и која има обврска да му ја плати на осигурителот премијата од осигурувањето. Договорачот на осигурувањето и осигуреникот може да биде едно исто лице.

**Корисник на осигурувањето:** Лице на кое му се исплатува осигурената сума за Договорениот осигурен случај.

**Полиса:** Документ за склучен Договор за осигурување.

**Осигурен случај:** Настан предизвикан од осигурен ризик.

**Осигурена сума:** Паричната сума која осигурителот е должен да му ја исплати на корисникот на осигурувањето во случај на смрт.

**Осигурителна премија:** Износот кој договорачот на осигурувањето е должен да му ја плати на осигурителот врз основа на Договорот за осигурување. Се состои од: штеден дел од премијата, премија за покривање на ризикот од смрт и трошоци за обработка и администрирање на полисата.

**Штеден дел од премијата:** Претставува дел од премијата кој служи за купување на удел во инвестицискиот фонд.

**Инвестициско портфолио:** Вкупниот број на удели во инвестициски фондови за еден Договор за осигурување.

**Отворен инвестициски фонд** – претставува посебен имот, без право на право на лице, чии сопственици на удели имаат право на сразмерен дел од добивката на фондот и во секое време имаат право да побараат исплатата на уделот, со што ќе исплатат од фондот.

**Друштво за управување со инвестициски фонд** – е акционерско друштво со седиште во Република Северна Македонија кое добило дозвола од Комисијата за хартии од вредност на РСМ за вршење работи за основање и управување со инвестициски фондови.

**Удел во инвестициски фонд:** Сразмерен пресметковен дел од вкупната вредност од инвестицискиот фонд кој зависи од висината на влогот во инвестицискиот фонд и цената на еден инвестиционен удел на денот на инвестирање. Сопственик на уделите во инвестицискиот фонд е ВИНЕР ЛАЈФ – Виена Иншуренс Груп Скопје.

**Винкулација:** Доделување на правата за исплатата од полисата за осигурување на живот на банката, во случај на настанување на штета, односно настанување на осигурениот случај. Тоа значи дека, доколку настане осигурениот случај, осигурителното друштво ќе ѝ го исплати осигурениот износ на банката, заместо на корисниците. Винкулирање на полисата се врши во случај кога полисата за осигурување се користи за обезбедување на исплатата на кредит.

**III. Кој може да биде осигуреник во Договорот за животно осигурување**  
**Член 3**

1. Под овие Услови можат да се осигурат здрави лица од навршени 14 до 65 години, а максимална возраст при истек на осигурувањето е 75 години.
2. Ова осигурување може да се договори со времетраење од 10 до 25 години.
3. За осигурување на лица кои се подложни на повисока смртна опасност, осигурителот има право да примени зголемување на премијата од осигурувањето поради зголемените ризици или да ја намали осигурената сума за истата премија.
4. Зголемувањата на премијата или намалувањето на осигурената сума ги определува осигурителот според процена на ризикот врз основа на сопствените акти и Условите за аномални ризици.
5. Поради изразено тешки ризици, осигурителот може да го оцени осигуреникот како неприфатлив за осигурување.

**IV. Определување и плаќање на премијата од осигурувањето**  
**Член 4**

1. Премијата од осигурувањето која договорачот е должен да му ја плати на осигурителот за склучување на полиса е составена од:

- Премија за осигурување – дел од премијата наменет за осигурително покритие во случај на смрт и/или доживување на осигуреникот;
- Премија за вложување – дел од премијата наменет за купување удели во инвестициски фонд регистриран во Регистарат на инвестициски фондови во РСМ, а го води Комисијата за хартии од вредност на РСМ, за што друштвото за осигурување на живот формира посебна резерва; и
- Трошоци за спроведување на осигурувањето – дел од премијата кој се однесува на покривање на трошоци за стекнување, административни трошоци, влезни и излезни надоместоци на инвестицискиот фонд, ако инвестицискиот фонд во согласност со проспектот на фондот истите ги наплаќа и други трошоци поврзани со спроведување на осигурувањето.
2. Ризико премијата на осигурувањето е утврдена согласно тарифите и Условите на осигурителот во зависност од возраста на осигуреникот, висината на осигурената сума, и периодот на важност на осигурувањето.
3. Пристапната возраст на осигуреникот се пресметува како разлика од годината на почеток на осигурувањето и годината на раѓање на осигуреникот. Долната и горната граница на возрастта се определуваат согласно тарифите и Условите на осигурителот.
4. Премијата од осигурувањето и осигурената сума се договораат во ЕУР и се плаќаат во денари согласно средниот курс на НБРСМ на приемот на уплатата.
5. Првата премија се плаќа однапред, во рокови определени во осигурителната полиса, со можност за повеќекратно и на премијата.
6. Договорачот е обврзан да ја плаќа премијата во договорниот рок и на договорниот начин на денот на доспевањето на премијата.
7. Премијата се плаќа во полниот износ, без смалувања за трошоците од платниот промет. Можните трошоци од платниот промет ги поднесува договорачот на осигурувањето.
8. Премијата се плаќа во пошта, преку банка и со траен налог во банка. Ќе се смета дека премијата е платена кога осигурителот ќе ја прими уплатата на својата жиро-сметка.
9. Ако не може да се реализира уплатата на премијата во корист на осигурителот, поради причина за која е одговорен договорачот на осигурувањето, ќе се смета дека премијата е платена на денот кога е реализирана уплатата во корист на осигурителот.
10. Договорачот на осигурувањето може при поднесувањето на понудата да уплати аконтација. Износот на аконтацијата се признава како уплатена премија доколку Договорот за осигурување биде склучен, а во спротивно аконтацијата се враќа во целост.

**Член 5**

1. Осигурителот има право на камата поради доцнење на исплатата на делови од премијата. Ако договорачот на осигурувањето не ја плати каматата, таа ќе биде одбиена од вредноста на инвестицискиот портфолио.
2. Осигурителот има право при исплата на штеден настан да ги одбие од осигурителната сума сите дотогаш неплатени премии за тековната година по полисата и казнената камата од неплатената премија по полисата.
3. Осигурителот нема право да бара плаќање на премијата по судски пат.

**V. Понуда**

**Член 6**

1. Договор за животно осигурување се склучува врз основа на писмена понуда. Понудата мора да биде потпишана од страна на понудувачот.
2. Понудата за животно осигурување мора да ги содржи сите важни елементи кои се потребни за склучување на Договорот за осигурување.
3. Сите промени во понудата или барањата на понудувачот (договорачот на осигурувањето) или осигурителот мора да бидат во писмена форма, а ќе се сметаат за поднесени на денот кога ќе ги прими страната за која се наменети.
4. Сите податоци што се наведени во понудата мора да бидат точни и вистинити, а особено внимание треба да се обрне на одговорот на здравствените прашања наведени во неа.
5. Според податоците кои се наоѓаат во писмената понуда за осигурување, осигурителот го задржува правото да бара дополнителни податоци (на пр., лекарски преглед) за цели на склучување на Договорот.
6. Понудувачот има обврска без одложување да го извести осигурителот за зголемување на опасностите кои влијаат врз висината на ризикот, а кои настанале во периодот од поднесување на понудата за осигурување до моментот на склучување на Договорот. Под зголемување на опасност се сметаат заболувања, повреди на осигуреникот, занимавање со спорт, промена на професијата, промена на земја на престој и слично.
7. Во случаите кога понудувачот (договорачот на осигурувањето) не е и осигуреник, потребна е писмена согласност од осигуреникот дадена во понудата или во одвоено писмо во моментот на потпишување на понудата, со назначена осигурена сума во случај на смрт.
8. Осигурителот има право да ја одбие понудата за осигурување, без да ги наведува причините за нејзиното одбивање, а понудата заедно со приложените документи не му ќе бара на понудувачот. Осигурителот во овој случај му го враќа на понудувачот вкупниот износ од дотогаш платени премии од осигурувањето, без намалување за трошоците за административна обработка на понудата.

**VI. Полиса**

**Член 7**

1. Полисата како документ за склучен Договор за животно осигурување се издава во еден оригинален примерок. Доколку се винкулира во корист на финансиска институција, се издава во оригинален примерок на институцијата и по барање на осигуреникот може да се издаде копија верна на оригиналот со сите опфатени елементи.
2. Полисата го содржи следното: број на полиса, назив на осигурителот, правен статус,

седиште и адреса и контакт-телефон на друштвото за осигурување или осигурително брокерско друштво во случај кога Договорот е склучен преку друштво за застапување во осигурување или осигурително брокерско друштво; име и презиме на договорачот на осигурувањето (назив на фирмата, ако договорачот на осигурувањето е правно лице), име и презиме на осигуреникот, датум на раѓање, ризиците опфатени со осигурувањето, почеток и датум на истекување на осигурувањето, осигурителна премија, динамика на плаќање, корисник на осигурувањето во случај на смрт, корисник на осигурувањето во случај на доживување, Услови согласно кои е склучено осигурувањето, назив на инвестицискиот фонд во кој се вложува штедниот дел од премијата, датум и место на издавање на полисата и потребните потписи.

#### VII. Склучување на Договорот

##### Член 8

- Договорот за осигурување се смета за склучен кога страните ќе ја потпишат осигурителната полиса.
- Осигурителната полиса ја издава осигурителот и ја потпишуваат договорните страни (осигурителот и договорачот на осигурувањето/осигуреникот).
- Осигурителот ја потпишува полисата за осигурување при нејзиното издавање, а потписот на понудувачот во својство на договорач на осигурувањето и потписот на осигуреникот во писмената понуда се сметаат како потписи на полисата.
- Осигурителот е обвзан во рок од 8 дена по приемот на писмената понуда во оригинал, или најдочна во рок од 30 дена доколку е потребен лекарски преглед, да го извести договорачот/осигуреникот дали ќе ја прифати или одбие доставената понуда. Ако осигурителот не ја одбие понудата во тој рок, а која не отстапува од неговите Услови за предлог-осигурувањето, ќе се смета дека ја прифатил понудата и дека Договорот е склучен. Во тој случај ќе се смета дека Договорот е склучен кога осигурителот ќе ја добие понудата. Осигуреникот или договорачот по добивање на полисата за животно осигурување и условите кои важат за неа, може во рок од 30 дена да поднесе барање за поништување на полисата со конкретно образложение, по што осигурителот ќе изврши поврат на средствата на клиентот кои ги уплатил за нејзино активирање.
- Отстапувањето од горенаведените рокови за прифаќање, односно одбивање на понудата може да се примени во случај на настанување на непредвидливи околности како што се пожар, поплава, земјотрес, и други природни сили, како и војна и воени операции, атомска катастрофа, акти или дејства на државни органи и сите други дејствија кои не можат да се контролираат.
- Понудувачот има право, во рамките на роковите од точка 4 од овој член, да отстапи од понудата, односно од склучувањето на Договорот, ако осигурителот во меѓувреме не изјави дека ја прифаќа понудата, односно осигурителот му доставил изменета понуда која понудувачот ја одбил. Во тој случај понудувачот има право на враќање на премијата од осигурувањето намалена за трошоците за административна обработка и трошокот за лекарски преглед, доколку се извршил. Доколку понудувачот ја прифати изменетата понуда, потребна е и писмена согласност од осигуреникот за прифаќање на изменетата понуда.
- Договорачот има право да се обрати до Агенцијата за супервизија на осигурување, како надлежен орган за супервизија на друштвото за осигурување, до кое може да се достави жалба во однос на друштвата за осигурување и осигурителните брокерски друштва, друштвата за застапување во осигурувањето и застапниците во осигурувањето.

#### VIII. Почеток и истек на осигурувањето

##### Член 9

- Почетокот и истекувањето на осигурувањето секогаш е во 00.00 часот првиот ден од месецот. Денот, месецот и годината на почетокот и на истекувањето на осигурувањето се наведени во понудата и во полисата.
- Почетокот на осигурувањето, по правило, е по приемот и одобрувањето на понудата од страна на осигурителот, првиот ден во месецот по месецот на поднесување на понудата и уплата на првата премија.
- Обврската на осигурителот започнува од денот на почнување на осигурувањето, ако до тој датум е уплатена првата премија или првата рата,
- Ако првата премија или нејзината прва рата, не е уплатена до почетокот на осигурувањето или во договорениот рок, обврската на осигурителот започнува во 00.00 часот на денот кога договорената премија ќе се плати во целост, но не пред почетокот на осигурувањето.
- Животното осигурување важи најдолго до 00.00 часот на денот кој на осигурителната полиса е назначен како истекување на осигурувањето, или до денот на смртта на осигуреникот, доколку смртта настапи во периодот на осигурителното покритие.

#### IX. Привремена осигурителна заштита пред почетокот на обврската

##### Член 10

- Осигуреникот има привремена осигурителна заштита во периодот од давање на понудата со платена аконтираја на премијата кај осигурителот до почетокот на обврската на осигурителот или до одбивање на понудата, а најдочна до 45 дена од денот на давање на понудата.
- Привремената осигурителна заштита кај повеќејкратно плаќање на премијата е во висина од 50 % од осигурената сума од понудата, доколку доставената понуда биде целосно и правилно пополнета.
- Привремената осигурителна заштита се исплаќа на корисниците на осигурувањето во случај на смрт на осигуреникот која настапува во периодот од ставот 1 од овој член.
- Привремената осигурителна заштита важи само ако осигуреникот во периодот на поднесување на понудата бил целосно способен за работа, ако не бил на лекување или под лекарски надзор, ако не боледувал од некоја болест или не се занимавал со ризична професија или спорт што би спречило прием во осигурување, како и доколку осигуреникот е премногу стар, и поради тоа што премијата и осигурената сума на

понудата е помала од минималната.

#### X. Инвестициско портфолио

##### Член 11

- Штедниот дел од премијата во договорите за животно осигурување поврзани со инвестициско портфолио се инвестираат во инвестициски фонд управуван од друштвото за управување со инвестициски фондови кое е наведено во понудата и полисата која е издадена при склучување на Договорот за животно осигурување.
- Договорачот на осигурувањето го избира инвестициското портфолио од понудените инвестициски фондови од друштвото за управување со инвестициски фондови, само при склучување на Договорот за осигурување.
- Договорачот на осигурувањето го презема инвестицискиот ризик при промена на вредноста на инвестициските уделници.
- Во случај на настанување на неможност за спроведување на Договорот за осигурување поради причина во домен на избраниот инвестициски фонд, каде што се вложува премијата за вложување, осигурителот е обвзан да го извести договорувачот/осигуреникот на осигурувањето и да му понуди да премине во друг фонд кај истото друштво за управување со инвестициски фондови или да премине во друг фонд кај друго друштво за управување со инвестициски фонд.
- Договорувачот/осигуреникот на осигурувањето во рок од 15 дена треба да се произнесе за понудените алтернативи. Сите трошоци поврзани со прифаќање на понудените алтернативи се на тајв на осигурителот.
- Доколку договорувачот/осигуреникот на осигурувањето не ја прифати можноста за премин во друг фонд од точка 4 од овој член, осигурителот ќе смета дека настанал случај на доживување и на договорувачот/осигуреникот ќе му ја исплати вредноста на инвестициското портфолио без наплата на било какви излезни трошоци и ќе му го врати неискоритениот дел од премијата за осигурување.

##### Член 12

- Вредноста на инвестициското портфолио ја сочинуваат вредностите на сите уделници во поединечниот инвестициски фонд.
- Вредноста на сите уделници во поединечниот инвестициски фонд претставува производ на бројот на уделите со вредноста на еден удел.
- Вредноста на уделите се објавува секој ден на веб-страницата на инвестицискиот фонд. Вредноста на уделите е прикажана на нето-основа.
- Вредностите на уделите во инвестициското портфолио се изразени во денари и сите уплати во инвестициското портфолио и исплати од инвестициското портфолио се вршат во денари.
- За пресметка на уплата во инвестицискиот портфолија се употребува средниот курс на НБРСМ кој е важчки на првот работен ден по денот кога паричните средства за уплата на премијата се пристигнати на сметка на осигурителот.
- За пресметка на исплатата на штетен настан од инвестициското портфолио се користи средниот курс на НБРСМ важчки на денот на продажба на уделот во избраното инвестициско портфолио.

##### Член 13

- Во случај на намалување на вредноста на уделот во инвестициското портфолио и во случај на намалување на вредноста на уделот во инвестициското портфолио да бидат потрошени пред истекот на договореното времетраење, како и од причината наведена во член 17, став 2 од овие Услови, Договорот за осигурување се раскинува.

#### XI. Вложување во инвестициски фонд

##### Член 14

- Со штедниот дел од премијата на договорачот, осигурителот купува уделници во инвестицискиот фонд управуван од друштвото наведено во понудата и полисата која е издадена при склучување на Договорот за животно осигурување.
- Со зголемување на цената на уделите на инвестициското портфолио, се зголемува и вредноста на инвестициското портфолио вложено во име на договорачот, а со намалување на цената на уделите на инвестицискиот фонд се намалува и вредноста на инвестициското портфолио вложено во име на договорачот.
- Договорачот го сочи инвестицискиот ризик при промена на вредноста на инвестициските уделници. Според тоа, договорачот нема гарантирана сума при истекот на осигурувањето, а исто така и нема гарантирана откупна вредност.
- Бројот на уделите што се купува во инвестицискиот фонд во име на договорачот зависи од цената на уделите на датумот на купување.
- Цената на уделите на последниот работен ден од претходниот месец е основа за пресметка за купување на уделници во инвестицискиот фонд само при склучување на договорот за осигурување, односно датумот на почеток на полисата. За сите останати уплати на премија, купување на уделници во инвестицискиот фонд ќе се врши најмногу во рок од 15 работни дена од денот кога премијата е уплатена.
- Во случај на доживување на осигурувањето, пресметката на вредноста на вложените уделници во инвестицискиот портфолио ќе се врши на последниот ден на тругување од месецот кој што е наведен на полисата за осигурување како датум на истек.
- Во случај на смрт на осигуреникот, пресметката на вредноста на вложените уделници во инвестицискиот портфолио ќе се врши на датумот на настанување на штетниот настан.

#### XII. Осигурителна премија

##### Член 15

- Со штедниот дел од премијата се купуваат уделници во избраното инвестициско портфолио.

Делот од премијата наменет за покривање на ризикот од смрт е утврден со тарифата на осигурителот, а зависи од староста на осигуреникот, осигурениот износ во случај на смрт и движењето на вредноста на инвестициското портфолио.

2. Делот од премијата кој е наменет за покривање на ризикот од смрт и трошоците за управување на месечно ниво се одземаат од вредноста на инвестициското портфолио еден месец по месецот на доспевање на премијата. Трошоците кај полисите со повеќекратно плаќање на премија се состојат од: фиксни трошоци кои се одземаат на месечно ниво и аквизициски и административни трошоци кои се одземаат по доспевање на премијата.  
Само за првата уплатена премија горенаведените трошоци се одземаат на датумот на доспевање на премијата.
3. Староста на осигуреникот се пресметува како разлика помеѓу календарската година од почетокот на траењето на осигурувањето и календарската година на раѓање на осигуреникот.
4. За осигурување на лице кое е изложено на поголема опасност за животот може да се применат доплати на ризико премијата.
5. Договарачот на осигурувањето може 60 дена пред почетокот на осигурителната година писмено да побара промена на начинот на плаќање на премијата.

### XIII. Последици од неплаќање на премијата

#### Член 16

1. Во случај кога докторот на осигурувањето нема да ја плати доспешаната премија од осигурувањето, осигурителот преку препорачано писмо ќе му достави повик за плаќање на доспешаната премија од осигурувањето.
2. Повикот до докторот на осигурувањето мора да биде доставен со препорачано писмо, чии трошоци паѓаат на товар на докторот. Доколку докторот на осигурувањето не ја плати доспешаната премија во рокот кој му е определен во повикот (рокот не може да биде пократок од еден месец од денот на доставување на повикот), ниту пак тоа го направи друго заинтересирано лице, осигурителот има две законски можности:
  - a) Доколку се задоволени Условите за капитализација, односно доколку докторот на осигурувањето има уплатено три годишни премии, Договорот за животно осигурување ќе се капитализира. Во тој случај докторот на осигурувањето е ослободен од понатамошно плаќање на премијата. Доколку Договорот се капитализира, осигурителот има право од вредноста на инвестициското портфолио на клиентот да ги одбива трошоците за покривање на ризикот од смрт и трошоците за администрирање на полисата.
  - b) Доколку не се задоволени условите за капитализација, односно доколку докторот на осигурувањето ги нема уплатено премиите за три осигурителни години, осигурителот ќе го раскине Договорот. Во тој случај докторот на осигурувањето нема право на вракање на дотогаш уплатените премии.
3. Во случај осигурениот случај да настане пред раскинување на Договорот или капитализацијата, но по достава на повикот од осигурителот од точката 1 од овој член, по изминати 30 дена, доколку доспешаната премија не е платена – ќе се смета дека е намалена осигурената сума, односно дека Договорот е раскинат, во зависност од тоа дали се задоволени Условите за капитализација.

### XIV. Обврски на докторот на осигурувањето

#### Член 17

1. Кога се склучува Договорот, понудувачот (докторот на осигурувањето) има обврска да го информира осигурителот за сите околности кои се важни за оцената на ризикот, а кои му се познати или пак морал да биде свесен за нив.
2. Ако понудувачот, односно докторот на осигурувањето намерно даде неточни податоци или намерно премолчи некоја околност од таква природа што осигурителот не би го склучил Договорот ако знаел за реалната состојба на работите, осигурителот може да бара поништување на Договорот.
3. Во случај на поништување на Договорот од причините наведени во став 2 на овој член, осигурителот има право да ги задржи трошоците кои произлего од таа полиса.
4. Осигурителот го губи правото да бара поништување на Договорот за осигурување во рок од 3 (три) месеци од денот откако ќе дознае за намерната неточност на пријавата или за премолчувањето, доколку не му изјави на докторот на осигурувањето дека има намера да го користи тоа право.
5. Докторот на осигурувањето е должен да го извести осигурителот за промена на професијата на осигуреникот, без никакви одложувања, во рок од 14 дена од денот кога го дознал тоа или можел да биде информиран за тоа. Ако поради промената на професијата дошло до зголемување на ризикот до таа мера што осигурителот не би го склучил Договорот доколку знаел за таа промена во моментот на неговото склучување, тој може да го раскине Договорот за осигурување или да го капитализира, доколку се задоволени условите за тоа. Доколку осигурителот го раскине Договорот за осигурување, должен е на докторот да му ја исплати вредноста на инвестициското портфолио во моментот на раскинување на Договорот.
6. Меѓутоа, ако зголемувањето на ризикот е толку големо што осигурителот би склучил Договор само со зголемена премија на осигурувањето, ако постоела таквата состојба во моментот на неговото склучување, тој може да му предложи на докторот на осигурувањето премијата да се зголеми. Ако докторот на осигурувањето се согласи со предложеното зголемување на премијата, новата премија ќе се пресметува од датумот на промена на професијата.
7. Ако докторот на осигурувањето не се согласи на предложеното зголемување на премијата во рок од 14 дена од приемот на предлогот во писмена форма, Договорот престанува да важи според Закон.
8. Кај повеќекратно плаќање на премијата, доколку настане осигурен случај како последица на некоја околност или ризик за кој докторот на осигурувањето не го информирал осигурителот при склучување на Договорот за осигурување, иако знаел за реалната состојба, осигурителот нема обврска да ја исплати осигурената сума. Доколку осигурениот случај настане по третата година од склучување на Договорот,

осигурителот на корисниците на осигурувањето ќе им ја исплати откупната вредност пресметана до денот на настанување на осигурениот случај.

#### Член 18

1. Ако докторот на осигурувањето дал неточни податоци или пропуштил да даде известување, но тоа не го сторил намерно, осигурителот може, по избор, а во рок од еден месец од информацијата за неточност или нецелосност на податоците, да го раскине Договорот или да предложи зголемување на ризикот премијата во согласност со зголемениот ризик. Зголемувањето на ризикот премијата се применува и пресметува од датумот на почеток на осигурувањето.
2. Во случајот од ставот 1 од овој член, Договорот престанува да важи по истекување на 14-тиот ден од денот кога осигурителот му ја дал својата изјава за раскинување на Договорот на докторот на осигурувањето, а во случај на предлог од осигурителот за зголемување на ризикот премијата, раскинувањето настапува според Закон ако докторот не го прифати предлогот во рок од 14 (четиринаесет) дена од денот на прием на предлогот.
3. Во случај на прекин на Договорот во смисла на став 1 и 2 од овој член, доколку се исполнети Условите за капитализација, се постапува според нив, а доколку не се, осигурителот ќе му ја врати на осигуреникот вредноста на инвестициското портфолио со соодветната полиса.
4. Ако осигурениот случај се случил пред да биде утврдена неточност или нецелосност на пријавата, или потоа, но пред прекин на Договорот, односно пред Договорот за зголемување на ризикот премијата, осигурената сума за смрт се намалува пропорционално со платената премија и премијата која требало да се плати според стварниот ризик.

#### Член 19

1. Ако во моментот на склучување на Договорот осигурителот знаел или морал да знае за околностите кои се важни за процена на ризикот, а кои докторот точно ги пријавил, не може да се повикува на неточност на пријавата или за премолчување.

#### Член 20

1. Докторот на осигурувањето е обвзан веднаш, по писмен пат, да извести за промена на адресата на живеалиштето, начинот и местото на плаќање на премијата.
2. Ако докторот на осигурувањето не го извести осигурителот за промената на адресата на живеење, осигурителот го задржува правото да ги практикува известувања на последната адреса што е дадена. Сите одредби од таквите известувања стапуваат во сила како докторот да ги примил.

#### Член 21

##### Ажурирање на податоци

1. Осигурителот преку писмо ќе го извести докторот на осигурувањето да ги ажурира податоците согласно Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам, а докторот е должен да постапи согласно барањето од осигурителот, во рок определен од осигурителот.
2. Идентификација на физички лица се врши со:
  - Ажурирање на податоци за физички лица се прави преку пополнување на соодветни формулари издадени од осигурителот, повторна идентификација на клиентот и потврдување на неговиот идентитет со поднесување на оригинален и важечки документ за идентификација, издаден од надлежен орган или копија заверена на нотар и изјава за носител на јавна функција.
3. Идентификација на правни лица се врши со:
  - Ажурирање на податоци кога клиентот е правно лице или правен аранжман се прави преку пополнување на соодветни формулари издадени од осигурителот, се идентификува и неговиот идентитет се потврдува со документ за регистрација во оригинал или копија заверена на нотар, издаден од надлежен орган на државата во која е регистрирано правното лице или акт за основање на правниот аранжман. Документот за регистрација или основање се поднесува во хартиена и/или електронска форма. Документацијата не смее да биде постапа од 6 месеци. Документите за регистрација издадени од надлежен орган на страна или држава треба да бидат преведени на македонски јазик од страна на овластен судски преведувач.
  - Податоците за идентификување и потврдување на идентитетот на вистинскиот сопственик ги обезбедуваат клиентите во оригинална или заверена документација од трговски, судски или друг јавен регистар, која не смее да биде постапа од шест месеци.
4. Доколку докторот на осигурувањето не постапи по барањето на осигурителот за ажурирање на податоците, осигурителот има право да постапи согласно Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам.

### XV. Неточна пријава за возраст на пристапување на осигуреникот

#### Член 22

1. Договорот за животно осигурување ќе се смета заиштован и осигурителот обвзан во секој случај да ги врати сите примени премии, ако при неговото склучување се пријавени неточни годините на осигуреникот, а неговата реална возраст е надвор од границите во кои осигурителот според Условите го склучува Договорот за животно осигурување.
2. Ако е неточно наведено дека осигуреникот има повеќе години, а неговата возраст не ја надминува границата до која осигурителот го склучува Договорот за животно осигурување, Договорот ќе биде важечки, а осигурената сума ќе се намали пропорционално на договорената премија и премијата што е предвидена за животно осигурување според возрастта на осигуреникот.

3. Ако осигуреникот има помалку години од наведените при склучувањето на Договорот, премијата ќе се намали на соодветниот износ, а осигурителот ќе биде обврзан да ја врати разликата помеѓу примените премии и премиите кои има право да ги прими.

#### XVI. Обврски на осигурителот

##### Член 23

1. Со Договорот за осигурување осигурителот е обврзан:
  - a) во случај на доживување, по истек на осигурувањето, да му ја исплати паричната вредност од инвестициското портфолио на корисникот на осигурувањето. Вредноста на инвестициското портфолио претставува производ од бројот на уделни на име на клиентот во инвестициското портфолио и вредноста на уделите на последниот ден на тругуваче пред истек на Договорот за осигурување;
  - b) во случај на смрт, осигурителот е должен да ја плати осигурената сума во случај на смрт која е дефинирана на полисата за осигурување;
  - c) во случај на смрт, кога договорот за осигурување е капитализиран, осигурителот е должен да му го исплати на осигуреникот повисокиот износ од капитализираната осигурена сума или од вредноста на инвестициското портфолио на клиентот.
2. Осигурителот е должен до договорувачот/осигуреникот на осигурувањето да достави годишен извештај за склучениот договор за осигурување на живот во врска со купените уделни во инвестицискиот фонд надоцна во рок од 30 дена по завршување на деловната година.
3. Годишниот извештај од став (2) на овој член ги содржи најмалку следниве податоци:
  - a) сите уплати по основ на премија за осигурување и распределба на премијата на: премија за осигурување, премија за вложување и трошоци за спроведување на осигурувањето;
  - b) износот на инвестициското портфолио на почетокот на деловната година (вклучително и бројот на уделни и цената на уделот), односно од почетокот на договорот за осигурување доколку е склучен во текот на деловната година;
  - c) промените што се настанати во деловната година, одделно за секоја промена во инвестициското портфолио (број на уделни, цена на уделот и датум на промена и опис на трансакцијата (пр. уплата, исплата поради покривање на трошоци, исплата поради плаќање на премија и сл.);
  - d) износот на инвестициското портфолио на крајот на годината (вклучително и бројот на уделни и цената на уделот).

#### XVII. Исклучок и ограничувања на обврските на осигурителот

##### Член 24

1. Осигурителот нема обврска да го исплати минималниот осигурен износ за случај на смрт, тука само вредноста на инвестициското портфолио во месецот откако штетата ќе биде прифатена од осигурителот, доколку:
  - a) договорачот или корисникот на осигурувањето намерно ја предизвикал смртта на осигуреникот;
  - b) смртта на осигуреникот настапила при обид за извршување или при извршување на судски казниво дело од страна на осигуреникот, договорачот или корисникот, како и при бегство по ваква активност, смртта на осигуреникот настапила со извршување на смртна казна;
  - c) смртта на осигуреникот настапила поради земјотрес или поради поплави;
  - d) смртта на осигуреникот настапала поради детонации на експлозивни средства, мини, торпеда, бомби или пиротехнички средства;
  - e) како последица на граѓанска војна, немири, восстанија, насиљства, воени операции или настани слични на војна, револуции, побуни, киднапирање или тероризам, дејствување на нуклеарна енергија и последици од атомска катастрофа;
  - f) како директна последица од пандемија или епидемија утврдени од страна на соодветни државни тела (освен во случај ако е настаната од КОВИД 19, во тој случај осигурителот ќе ја исплати осигурената сума на корисникот);
  - g) смртта на осигуреникот настапала како последица на околности кои осигуреникот намерно ги премолчал или неточно ги пријавил.
2. Кај осигурувања склучени без посебна спогодба, осигурителот има обврска да ја плати само вредноста на инвестициското портфолио доколку смртта на осигуреникот настапи:
  - a) поради вршење на дејство во својство на посебен пилот (на пр. летач на змејови, возач на балон, возач на моторен змеј, скокач со падобран), пилот на хеликоптер или воен пилот;
  - b) поради занимање со некој опасен спорт (на пр. алпинизам, нуркање во длабочини);
  - c) поради учество на натпревари, трки или тренинзи со превозни средства кои се управуваат на земја, вода и воздух.

#### XVIII. Права на договорачот на осигурувањето пред настанување на осигурен случај

##### Член 25

###### Откуп и капитализација

1. По барање на договорачот на осигурувањето, осигурителот е должен да ја исплати откупната вредност на полисата доколку од почетокот на осигурувањето изминале најмалку три години, доколку во тој период биле платени сите осигурителни премии и доколку постои откупна вредност на полисата.
2. Откупната вредност се пресметува во зависност од вредноста на инвестициското портфолио на клиентот намалена за административните трошоци, на датумот на откуп на полисата.
3. Договорачот на осигурувањето може да бара капитализација (кај договорите со повеќекратно плаќање на премија) на осигурување без понатамошно плаќање на

премија доколку од почетокот на осигурувањето изминала најмалку три години и доколку во тој период се платени сите осигурителни премии. Во тој случај обврска за плаќање на премија веќе не постои, а осигурувањето останува на сила до истек на Договорот за животно осигурување, само во случај кога вредноста на инвестициското портфолио на клиентот е позитивна. Доколку Договорот се капитализира, осигурителот има право од вредноста на инвестициското портфолио на клиентот да ги одбива трошоците за покривање на ризикот од смрт и трошоците за администрацирање на полисата.

4. Ако договорот е капитализиран, договорачот има право на откуп по изминати 12 месеци од денот на реактивација на капитализиранот договор, доколку сите критериуми за тоа се задоволени, согласно овие Услови.
5. Право на барање на откуп на осигурувањето немаат доверителите на договорачот на осигурувањето, ниту пак корисникот на осигурувањето, но откупната вредност ќе му биде исплатена на корисникот на негово барање, доколку одредувањето на корисникот е неминовно.
6. Независно од претходниот став, откуп на осигурителната полиса може да бара доверител кому полисата му е предадена во залог, ако побарувањето за чие обезбедување е заложена полисата не се подмири при доспевање.

#### XIX. Промени во покртијата

##### Член 26

1. Договорачот на осигурувањето со повеќекратно плаќање на премијата може, најдоцна 60 (шесет) дена пред почетокот на новата осигурителна година, по писмен пат, да побара промена на висината на премијата на осигурувањето, промена на начинот на плаќање и промена на дополнителното осигурување.
2. Ако при промената на Договорот во согласност со ставот 1 од овој член се зголеми осигурената сума, осигурителот го задржува правото да бара и дополнителни податоци (на пр., лекарски преглед). Ако во моментот на барање на промена која резултира со зголемување на осигурената сума, осигурителот утврди дека осигуреникот не е целосно здрав, има право во согласност со тоа да ја пресмета зголемената премија на новосигурената сума или да ја одбие побараната промена, а со тоа Договорот останува да важи каков што бил пред побараната промена.

#### XX. Корисник на осигурувањето

##### Член 27

1. Договорачот на осигурувањето може со договор или со друг правен акт, па и со тестамент, да го определи лицето на кое ќе му припадне правото од Договорот. Ако договорачот на осигурувањето не е и осигуреникот, за определување на корисник потребна е писмена согласност од осигуреникот.
2. Корисникот не мора да биде определен по име, тука е доволно актот да ги содржи неопходните податоци за негојво определување.
3. Кога за корисник се определени деца или потомци, користи им припаѓа и на оние кои се родени по склучувањето на осигурувањето, а користи наменета за сопружникот припаѓа на лицето кое било во брак со осигуреникот во моментот кога настапила смртта.
4. Кога за корисници се определени деца, потомци или воопшто наследници, а договорачот на осигурувањето не определил како да се изврши распределбата меѓу нив, тогаш распределбата ќе се изврши пропорционално на наследничките делови, а ако корисниците не се наследници, осигурената сума ќе биде поделена на еднакви делови.

##### Член 28

1. Ако корисникот е малолетно лице, надоместокот од осигурувањето ќе им се исплати на родители, односно старателите.
2. Осигурителот има право од родители или старателите да бара да обезбедат решение од надлежниот орган за да може да ја примат осигурената сума, односно надоместот кој му припаѓа на малолетникот.

##### Член 29

1. Осигурената сума што треба да му се исплати на корисникот не влегува во наследството на договорачот на осигурувањето, па ниту тогаш кога за корисници се определени неговите наследници.
2. Право на осигурената сума има само корисникот, и тоа од моментот на склучување на Договорот за осигурување и без разлика на тоа како и кога е определен корисникот.
3. Доверителите на договорачот на осигурувањето и осигуреникот немаат никакво право на осигурената сума договорена за корисникот. Меѓутоа, ако премиите кои ги уплатил договорачот на осигурувањето биле несразмерно големи во однос на неговите можности во моментот кога биле уплатени, неговите доверители може да бараат да им се предаде дел од собраната посебна резерва кој ги надминува неговите можности, ако се исполнети претпоставките според кои доверителите имаат право на поништување на правните активности на должникот.

#### XXI. Располагање со правата од осигурувањето

##### Член 30

1. Сите права кои произлегуваат од Договорот за животно осигурување му припаѓаат на договорачот на осигурувањето сè додека не настапи осигурениниот случај.
2. Сите изјави и барања од договорачот на осигурувањето се обврзувачки за осигурителот, доколку се составени во писмена форма и се доставени пред настанување на осигурениниот случај.
3. Доколку лицето одредено како корисник почине пред настанување на осигурениниот случај, осигурениниот износ не им припаѓа на неговите законски наследници, тука на следниот корисник, а ако не е дефиниран следен корисник, тогаш на договорачот на

- осигурувањето. Своето право на осигурениот износ корисникот може да го пренесе на друго лице пред настанување на осигурениот случај, но за тоа му е потребна писмена согласност од договорачот на осигурувањето, во која мора да биде наведено името на лицето врз кое се пренесува правото. Доколку осигурувањето се однесува на животот на некое друго лице, потребна е иста таква согласност и од тоа лице.
4. Кога Договорот за животно осигурување е винкулиран, сите права од него ѝ припаѓат на финансиската институција, освен ако осигурениот не го исплати заемот предвремено. Доколку заемот е предвремено исплатен, финансиската институција е должна да му го предаде оригиналот од полисата на осигурениот и да го извести осигурителот за прекинот на винкулацијата.

#### **XXII. Обнова на Договорот за осигурување**

**Член 31**

- Осигурувањето кое престанало да важи поради неплатена премија и е претворено во осигурување со намален осигурен износ без понатамошно плаќање на премија (капитализација), може да се обнови со писмено барање од договорачот на осигурувањето најдоцна во рок од 12 месеци од завршување на месецот за кој е платена последната премија. Договорачот на осигурување може да побара обнова само доколку Договорот за осигурување е претворен во договор без понатамошно плаќање на премијата после третата година од почетокот на осигурувањето, и доколку се уплатени сите доспеани, а неплатени премии. Осигурителот има дискреционо право да одлучи дали ќе дозволи обнова на Договорот за осигурување.
- Обврската на осигурителот која произлегува од обновеното осигурување започнува во 0:00 часот на денот кога осигурителот го прифатил барањето за обнова, но под услов што дојден да се платени сите доспеани премии и здравствената состојба на осигурениот да е поволна за прием во осигурувањето. Осигурителот е должен прифаќањето или одбивањето на барањето за обнова да го изврши во рок од осум дена од денот кога го прими барањето, доколку сите услови за обнова се исполнети. Доколку осигурениот во тој рок не донесе одлука, се смета дека барањето е прифатено. Доколку барањето за обнова е поднесено во рок од 6 месеци од измнување на месецот за кој е платена премија, осигурителот е должен да го прифати барањето доколку здравствената состојба на осигурениот е непроменета. Доколку осигурениот во рок од две години по извршеното обновување почине од болест која ја премолчал во барањето за обновување, осигурителот ја исплака капитализираната осигурена сума која била валидна пред обновување на осигурувањето.
- Доколку осигурениот во рок од две години по извршена обнова на осигурувањето изврши самоубиство, осигурителот ја исплака вредноста на инвестициското портфолио во месецот откако штетата ќе биде прифатена од осигурителот.

#### **XXIII. Пријава за осигурен случај**

**Член 32**

- Лица кои бараат право на осигурениот износ се должни при настапување на осигурениот случај да поднесат писмено барање на образец од осигурителот.
- Кон барањето во смисла на претходниот став се поднесуваат и следниве документи:
  - оригинал полиса за животно осигурување;
  - копија од лична карта на осигурениот;
  - извод од матичната книга на умрени, доколку настапила смрт на осигурениот;
  - доказ за причина за смртта (со целокупна медицинска документација);
  - здравствен картон и здравствена книшка од осигурениот;
  - изјава за законски наследници заверена на нотар;
  - копија од лична карта или извод од матична книга на родени од законските наследници;
  - друго.
- Осигурителот има право да бара дополнителна медицинска документација во име на осигурениот од здравствените установи и други докази кои се потребни за утврдување на правата на исплата.

#### **XXIV. Исплата на осигурената сума**

**Член 33**

- Осигурителот е обврзан да ја исплати осигурената сума во согласност со Договорот за осигурување во рок од 14 (четиринаесет) дена, сметајќи од денот кога осигурителот добил известување дека се случил осигурениот случај.
- Меѓутоа, ако за утврдување на постоење на осигурителна обврска или нејзиниот износ е потребно значително време, овој рок почнува да тече од денот кога е утврдено постоењето на неговата обврска и нејзиниот износ, односно од денот кога кај осигурителот пристигнал последниот доказен документ.
- За осигурителните покритија при кои осигурената сума зависи од вредноста на инвестициското портфолио, вреднувањето на инвестициското портфолио ќе се врши на последниот датум на тргувanje во месецот кога штетата ќе биде комплетирана, а исплатата на осигурената сума ќе се врши во рок од 14 дена откако пресметката ќе биде завршена.
- Осигурената сума се исплатува врз основа на член 5, точка 4 од овие Услови во денари, според средниот курс на НБРСМ, на денот на истекување на осигурувањето, а во случај на смрт на осигурениот, на денот на пресметување на исплатата.

**Член 34**

- Кога осигурителот ќе ја исплати осигурената сума на лицето кое би имало право на неа, ако договорачот не определел корисник, осигурителот се ослободува од обврската од Договорот, ако во моментот на исплата не знаел, нити можел да знае, дека корисникот е определен во тестаментот или во друг документ кој не му бил

доставен, а корисникот има право да бара враќање од лицето кое го примило осигурениот износ. Исто тоа важи и за промена на корисникот.

#### **Член 35**

- Договорите за осигурувања поврзани со инвестициски фонд не подлежат на добивка препишана од осигурителот.

#### **XXV. Издавање на дупликат полиса**

**Член 36**

- На барање на договорачот на осигурувањето, осигурителот ќе ја замени изгубената осигурителна полиса со дупликат по достава на изјава за губење на таа полиса.

#### **XXVI. Надомест на услуги**

**Член 37**

- Договорачот на осигурувањето е должен да плати надомест за сите услуги кои посебно ги бара од осигурителот, во висина која ќе ја одреди и ќе ја побара осигурителот.
- Договорачот на осигурување е должен, покрај договорената премија, да ги плати и сите придонеси и даноци кои ќе бидат одредени со прописите.
- Даночната регулатива која се однесува на договорите за осигурување на живот е пропишана во Закон за данок на личен доход, Закон за данок на добивка и Закон за ДДВ. Со промените во даночната регулатива се менуваат и основите за пресметување на даночните обврски кај договорите за осигурување на живот.
- Согласно законот за ДДВ, член 23, точка 6, дејноста осигурување е ослободена од плаќање данок без право на одбиток на претходен данок.

#### **XXVII. Застарување**

**Член 38**

- Побарувања кои се засноваат врз Договорот за осигурување застаруваат согласно одредбите од Законот за облигационите односи.

#### **XXVIII. Вонсудско решавање на евентуалните спорови**

**Член 39**

- Страните се согласуваат и прифаќаат дека сите спорови што ќе произлезат од овој Договор ќе се решаваат вонсудски кај осигурителот.
- Страните се согласуваат дека за сите спорни прашања, жалби или недоразбирања што ќе произлезат од Договорот, веднаш ќе ја известуваат другата страна.
- Известувањето од ставот 2 од овој член страните ќе го достават во писмена форма, од која со сигурност ќе бидат јасни неговата содржина, потписот на подносителот и времето кога било пратено.
- Во врска со приговорите, барањата и сите други спорни прашања ќе одлучува второстепена комисија на осигурителот, која се состои од три члена, од кои најмалку еден е дипломиран правник.
- Друштвото за осигурување е должно во рок од 30 дена од поднесување на приговорот до Второстепената комисија да одлучи и одговори по истиот.
- Во случај кога договорачот, осигурениот, односно корисникот на осигурувањето смета дека осигурителот не се придржува кон одредбите од Договорот за осигурување, тој може да достави претставка со цел решавање на настанатиот спор до Агенцијата за супевизија на осигурување.
- Во случај на судски спор, надлежен суд е судот 2 во Скопје.

#### **XXIX. Обработка на лични податоци**

**Член 40**

- Заради усогласување на сопственото работење со позитивните прописи, како и заради остварување на правата и обврските кои произлегуваат од договорите за осигурување, Осигурителот е должен да обработува лични податоци. Обработката на лични податоци од страна на Осигурителот се извршува согласно начелата за обработка на лични податоци предвидени во позитивните прописи, со примена на соодветни мерки за безбедност на обработката на податоците.
- На официјалната интернет страница на Осигурителот, во делот на интернет страницата кој се однесува на лични податоци, сите заинтересирани страни можат да ги пронајдат следните информации кои се однесуваат на обработката на лични податоци од страна на Осигурителот: (1) идентитет и контакт информации, (2) контакт информации за офицерот за заштита на лични податоци, (3) целите на обработката и правниот основ за обработката на личните податоци, (4) легитимите интереси за обработка на лични податоци, (5) корисниците и категориите на корисници на лични податоци, (6) пренос на лични податоци во трета земја или меѓународна организација, (7) временскиот период за кој се чуваат личните податоци, и (8) правата на субјектите на личните податоци.

#### **XXX. Завршни одредби**

**Член 41**

- За односите меѓу осигурителот, осигурениот, договорачот на осигурувањето и корисникот, како и другите засегнати лица, кои не се уредени со овие Услови, ниту пак со Договорот, ќе се применат одредбите од Законот за облигационите односи и другите прописи кои ги уредуваат тие односи.
- Осигурителот нема да изврши исплата на осигурена сума, било каков вид на побарување, или бил каков вид на надомест, поврзани со договор за осигурување склучен според овие Услови за осигурување (или било кои други дополнителни услови за осигурување кои што се поврзани со овие Услови за осигурување),

доколку исплатата на осигурената сума, плаќањето на побарувањето или плаќањето надоместот го изложи Осигурителот на било какви рестриктивни мерки определени со позитивни прописи на Организацијата на Обединетите Нации (ООН), Соединетите Американски Држави (САД), Обединетото Кралство (ОК), Европската Унија (ЕУ) и Република Северна Македонија (PCM).

#### Член 42

1. Овие Услови стапуваат во сила на денот на нивното усвојување.

Скопје, 01.11.2023 година

#### ПРИЛОГ 1

##### Надомест во случај на откуп:

Надомест во случај на откуп е надомест кој осигурителот го пресметува во случај на откуп. Основа за пресметка на надоместот е вредноста на инвестициското портфолио на последниот датум на тргуваче пред датумот на откуп. Надоместокот при откуп е даден во табелите подолу:

Надомест при откуп на полиса со повеќекратно плаќање на премијата.

Изминати години	Надомест (% од инвестициското портфолио)
од 4 до 5	7 %
од 6 до 10	3,5 %
над 10	2 %

#### Видови на инвестициски ризици

Стратегијата согласно која се гради портфолиот на инвестицискот фонд содржи средно ниво на ризик, кое е повисоко од ризикот карактеристичен за паричните фондови или пак за фондовите кои инвестираат исклучиво во должнички хартии од вредност (обврзници), но во исто време е понизок од ризикот на оние инвестициски фондови кои исклучиво инвестираат во акции.

Инвеститорите треба да се свесни дека со вложувањето во инвестициски фонд преземаат определени инвестициски ризици, со оглед на фактот дека вредноста на финансиските инструменти на пазарот на капитал секојдневно се менува, т. е. вредноста на уделот може да расте или опаѓа и повратот на почетната инвестирана сума во секој момент не е загарантиран. Инвестицискиот ризик претставува веројатност приносот од вложувањето во определен момент да биде помал од очекуваниот или негативен.

Со цел претставување на реална слика во однос на овој вид вложување и донесување разумна одлука за купување на удели од инвестицискот фонд, потенцијалните вложувачи се должни да го земат предвид универзалното инвестициско правило согласно кое очекуваниот принос на вложените средства е соодветен на ризикот кој се презема со тоа вложување, односно, колку е повисок очекуваниот принос на вложените средства толку е повисок и ризикот кој се презема. Со оглед на фактот дека со донесувањето на Проспект инвестицискот фонд отпочнува со работа, за него не може да биде пресметан индикаторот на синтетички ризик и принос, согласно Одлуката за утврдување на начинот на пресметување на приносот по удел во отворен инвестициски фонд и за пресметување на волатилноста на инвестициски фонд од Комисијата („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 170/2010).

Видовите ризици од кои директно или индиректно зависи работењето на инвестицискиот фонд и неговите резултати се следниве:

#### Пазарен ризик

Нето-вредноста на уделот во инвестицискиот фонд зависи од движењето на пазарните цени на хартиите од вредност кои се составен дел на портфолиот на инвестицискиот фонд. Намалувањето на цената на хартиите од вредност може да доведе до намалување на вредноста на портфолиот на инвестицискиот фонд и на остварените приноси, и обратно, зголемувањето на цената на хартиите од вредност може да доведе до зголемување на вредноста на портфолиот на инвестицискиот фонд и на неговите приноси. Со цел заштита од пазарниот ризик, Друштвото ќе се залага за негово минимизирање преку диверзификација на портфолиото, согласно со принципот на дистрибуција на ризикот.

#### Каматен ризик

Промената на каматните стапки може позитивно или негативно да се одрази врз вредноста на средствата на инвестицискиот фонд, а особено врз оној дел од средствата кој ќе биде инвестиран во депозити во овластени банки во Република Северна Македонија. Со цел намалување на овој ризик, Друштвото ќе ги орочува средствата од инвестицискиот фонд на различен временски период, до максимум една година.

#### Кредитен ризик

Кредитниот ризик претставува веројатност дека издавачот на одредена хартија од вредност нема да биде во состојба, во целост или делумно, да ги подмири своите обврски во моментот кога тие ќе доспят. Неисполнувањето на обврските од страна на издавачите на хартии од вредност би имало влијание врз ликвидноста и би ја намалило вредноста на инвестицискиот фонд. Друштвото ќе го минимизира овој ризик со тоа што во своето портфолио инвестицискиот фонд нема да вложува во должнички хартии од вредност (обврзници).

#### Ликвиден ризик

Ризик поврзан со ликвидноста претставува веројатност дека инвестицискиот фонд во одреден момент ќе има тешкотии при изнаоѓање на средства за да ги подмири обврските поврзани со повлекување на удели од инвестицискиот фонд како резултат на неможноста брзо да се продадат финансиските средства по цена приближно еднаква на нивната реална вредност, пред сè поради моменталната неполовна побарувачка на пазарот. Друштвото ќе управува со ликвидниот ризик преку вложување во ликвидни хартии од вредност на најликвидните берзи.

#### Валутен ризик

Валутниот ризик претставува форма на ризик која се јавува при промената на цената на една валута во однос на друга. Инвестицискиот фонд во своето портфолио поседува хартии од вредност деноминирани во различни валути и можните промени на овие валути во однос на домашната валута може да доведат до зголемување или намалување на вредноста на уделите. Овој ризик Друштвото ќе го редуцира со диверзификација на портфолиото во различни странски валути.

#### Ризик од промена на даночните прописи

Ризикот од промена на даночните прописи претставува веројатност дека законодавната власт, во Република Северна Македонија или во странство, ќе ги промени даночните прописи на начин кој негативно ќе влијае врз приносот на инвестицискиот фонд. Ризикот од промена на даночните прописи во целост е надвор од доменот на влијание на Друштвото.

#### Политички ризик

Можноста од евентуални политички кризи во земјите во кои инвестирајат инвестицискиот фонд согласно Проспектот, може да доведе до промена на имотот на инвестицискиот фонд. За да се заштити од овој ризик, Друштвото ќе го инвестира имотот на инвестицискиот фонд на начин што ќе овозможи што помало изложување на пазарите на кои може да се очекува политичките кризи да имаат поголемо влијание.